



## СПОРТ, БОРЕЧКИ ВЕШТИНИ, ТРАДИЦИОНАЛНИ НАРОДНИ ДЕТСКИ И ЗАБАВНИ ИГРИ ВО ЛЕШОК ОД АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА ДО 20 ВЕК

При размислувањето за игрите од моето детство и при читањето на разни книги, а анализирајќи ја историјата на македонскиот народ низ вековите од античка Македонија, римска Македонија, византиска и христијанска Македонија, отоманска Македонија, Илинден 1903 и 1944 год., социјализмот, па, се до денес, осознав дека на нас децата преку нашите претци длабоко ни се врежале јунаците и оружјето од воените дејствија и походите, како и орадијата и оружјата од витешките и боречките вештини, а ние децата сме ги трансформирале и прилагодиле за нашата детска фантазија и потреба за детски игри и забави.

Така, многу од забавните игри на машките деца носат директна логика од воените дејствија низ вековите и се вржани со оружјата кои се користеле во војните низ вековите се до денешни денови. Така, децата игравме борби со копје, лак и стрела, борби со сабји и мечеви, фрлање боздоган, фрлање бомби, пуштање со пиштол и пушка, партизани и германци, пуштање со конзерви со карбит, ловциство, камај и др. Многу од забавните игри на машките деца се пренесуваат со векови уште од витешките и боречките спортови и натпревари на Олимписките игри во античка Македонија, античка Грција и античката римска империја, потоа од средновековна византиска и христијанска Македонија, па, се до денешна европска Македонија. Скоро истите игри, боречки и витешки вештини на јунаците кои се одвивале во арените и амфитеатри на античките градови Стоби, Скупи, Пела, Хераклеа, Астибо, старата градска населба на атарот на денешен Лешок-Леаскумцосу, Солун, Лихнидос, Филипи и другите македонски градови ги игравме и ние децата од Лешок и Полог во нашето детство.

Значи, наши најомилени детски и забавни игри беа игрите во кои ќе ги истакневме нашите детски мечти кои се случувале во воените дејствија на јунаците низ вековите и се поврзани и со оружјата кои се користеле во војните низ вековите се до денешни денови.

Во разни периоди натпреварувачите-борците излегувале на мегдан во арената и нив ги ословувале во Александар, Филип и др. од античка Македонија-атлети, средниот век, како Крале Марко-јунак над јунаци, Гоце Делчев, Dame Груев и др. Илинденскиот период-ајдуци, војводи, кумити, како Карпош, Кузман, Ацев НОБ-партизани и сл. и се измислувале разни приказни и преданија кои се пренесуваат преку постарите на децата и така се пренесувале разни преданија низ вековите и тие дојдоа и до нашите уши и влегоа во нашата меморија.



(Варвара, 21 Октомври 2007 )  
 (Varvara, 21 Oktober 2007)

Уште во античка и византиска Македонија спортскиот дух и боречките вештини машките ги исказувале во војните, но, и во слободно време при разни игри, забави, свечености, верски собири во градовите, Леаскумцосу, Стоби, Скупи, Астибо, Лихниодс, Хераклеја, Пела, Филпи, и др.

Мажите и во големата Римска империја ја истакнувале силата и воинствен дух се до распаѓањето на империјата.

Не случајно високотој врв Олимп на античка Македонија ги прослави античките Македонци и античките Грци во спорот и боречките вештините на машките лица. На основа старата традиција на натпреварување-такмичење и постигнување највисоки резултати во спорот се обновија во 1896 година Олимписките игри и постанаа најпопуларни и најмасовни во светот.

Така, и ние децата од Лешок имавме вековна и наследена традиција на такмичење меѓу себе во разни боречки вештини, забавни игри, спортување, атлетика и многу и разноразни забавни игри во кои имавме строго машки детеки игри и забави, потоа типично детски женски игри во кои играа само девојчињата и игри во кои игравме заедно и децата-машки и девојчињата. Имаше игри, боречки вештини и натпревари кои беа исклучиво за возрасните мажи и децата кога ќе пораснеа- постануваа мажи.

На децата најинтересни ни беа игрите во кои ќе игравме повеќе машки деца, а најпопуларна ни беше играта со топка. За играта со топка требаше да има 10-на



деца, а кога игравме скоро секогаш имаше и гледачи-навивачи, сеирции. Ако имаше повозрасно дете или маж, тој ни беше судија и тогаш игрите беа мирни и без расправии, а кога немаше повозрасен како судија, сами пресудувавме и повеќето игри завршуваа со детски расправии-караници.

Со оглед дека, играњето топка го опишувам во моето детство, се потрудив описот на детските игри да ги напишам на лешечкиот јазик, како што зборувавме тогаш, за што го напишав поднасловот: **Секаање за моето убоо детинство у Љешек**, како и текстот подолу:

*“Мие-децаја, тогаја у Љешек ваке зборефмо:  
У Љешек идеф у школо и со децаја и дејчињаја иѓрафмо млоѓу иѓре, а  
ѓљедафмо како иѓраја и постарите деца и људи ош нас.  
Ја иѓраф, ама и ѓљедаф и слушаф како иѓраје постарите ош мене. Ја се  
секаам дека у Љешек мие децаја ги иѓрафмо највише овја иѓре:  
Највише иѓрафмо фудбал (шойка), па одбојка (одбојка) и другите иѓре,  
ракомет (рукомет), серва, челик (челник), долга маѓарица (долга маѓарица),  
санкање (вузглање, сањање, сличуѓање), ilitвање (кујење), борење (васање),  
цамлии (шиштоој, цамљије), фрлање камен, влечење јуже, атлетика (трчање),  
крос, ритање у даљина ош месец и у тирк-залеши на едан и на три, скок ош  
месец у вис, фрлање лук и стрела, жила-чаша, фанта со паре, ilitка со  
кртичешика, кртичење на обруч од буре, шах, домино, иѓрање карти, б, з,  
вртење чигра, камај со дрвен шиштол, мачување со мач и сабја, брканица,  
собирање јајца ош седала на вратике, факање вратике со примка, кафес и др.,  
ilitка со кутија ош карбист, качување на дрва, ираефмо цркве за прскање со  
вода, ираефмо ilitка за ilitка со курушуми ош коной, ираефмо свирчиња ош  
врба и млоѓу други иѓре.*

*Дејчињаја највише ги иѓраја овја иѓре: ilitкамџе, ритање ilit (ластик),  
народна, дама, разбој, ираење на венчиња ош цвеќе, иѓрање со кукле, иѓраја  
кобајаѓи со муши и жена, чешљање коса и ираење ilitенке, ираење на манџе,  
играње шойка на зид, не љуби се чуече, вртичешика, нишање на ѓранка и други  
игре.*

*Некој иѓре ги иѓрафмо само децаја, некој дејчињаја, а некој иѓре ги  
играфмо заедно и децаја и дејчињаја.*

*Како деца иѓрафмо млоѓу иѓре, ама мие децаја највише иѓрафмо шойка и  
заштоа највише ќе ilitуем за иѓрање шойка у Љешек.”*



(Мите Спироски,најгоре- четврти од лево, во црна блуза, ОУ Кирил Пејчинович, Лешок, Моите соученици од 3 и 4-то одд. 1959/60, учителки Рада Симовска и Виолета Герасимовска-Поповска,Тетово)  
(Mite Spiroski, on the top-fourth on the left, in a black blouse,Primary school Kiril Peychinovich,Lesok, My fellow scholars of 3rd and 4th class 1959/60, teachers Rada Simovska and Violeta Gerasimovska-Popovska, Tetovo)



( Мите Спироски,најгоре прв од лево,Второ и четвртото одделение, ОУ Кирил Пејчинович, Лешок, 1957/58, учителки Јелица Ковачевска, Лешок и Рада Симовска, Тетово )  
( Mite Spiroski, on the top, first on the left, in second and fourth class,Primary school Kiril Peychinovich, Lesok, 1957/58, teachers Jelica Kovacevska, Lesok and Rada Simovska, Tetovo )



( Корица на ЏД-то од електронската книга, македонски народни песни од Полог од 2009 )  
( Cover of CD disk elektronik book, macedonian folk songs from Polog, 2009 )



( Октомври, 2009 во Лешок )  
( Oktober, 2009, Lesok )